

**ТАРИФА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ**

1.	ОПШТИ УСЛОВИ	2
2.	БАНКАРСКИ СМЕТКИ	2
3.	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА	3
4.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	3
5.	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО - ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	4
6.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ СОСТРАНСТВО – ПРЕКУ ЕКСПОЗИТУРИ И ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО	4
7.	БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ – MONEY GRAM	5
8.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	5
9.	ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ	6
10.	ДЕПОЗИТНИ РАБОТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	8
11.	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	8
12.	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	8
13.	ДРУГИ УСЛУГИ	8
14.	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	8

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1	Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување на надоместоците и провизиите за услугите, стапките на провизијата и висината на надоместоците, како и начинот и роковите на пресметувањето и наплатата на провизијата и надоместокот.
1.2	Надоместоците за услугите Банката ги пресметува на клиенти - физички и правни лица, резиденти и нерезиденти за кои ги врши тие услуги. Воедно, договорите за извршување банкарски работи задолжително треба да ги содржат и одредбите за надоместите.
1.3	Во категоријата правни лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти правни лица освен ако не е децидно нагласено.
1.4	Во категоријата физички лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти физички лица освен ако не е децидно нагласено.
1.5	РЕЗИДЕНТ – физичко лице е лице кое има пријавено постојано место на живеење во РМ или привремено престојува во РМ врз основа на важечка виза на престој, односно работна виза во траење од најмалку 6 месеци. Сите други лица се сметаат за НЕРЕЗИДЕНТИ. Воедно, лице со патна исправа на РМ во која е содржана странска адреса на живеење има статус на НЕРЕЗИДЕНТ.
1.6	РЕЗИДЕНТ – правно лице се трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во РМ и нивни претставништва во странство. НЕРЕЗИДЕНТИ се сите други правни лица кои не се дефинирани како резиденти.
1.7	За работи кои не се предвидени во оваа тарифа, Банката може да ја утврди висината на надоместокот со договор помеѓу Банката и клиентот.
1.8	За одредени работи Банката може да договара надоместоци во вид на паушали.
1.9	Покрај надоместоците, корисникот е должен да плати ДДВ секогаш кога е потребно тие да бидат платени, согласно законските прописи.
1.10	При купопродажба на странски ефективни средства за наплата по одредена тарифна ставка се применува среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ на денот на склучувањето на трансакцијата.
1.11	Надоместоците за работи со странство, предвидени во оваа тарифа, а кои се вршат преку други деловни банки, согласно поодделно склучени спогодби, се наплатуваат според тарифите на тие банки.
1.12	За услугите во девизното работење, кои Банката ги врши за корисниците - резиденти, пресметувањето на надоместок се врши во денари по среден курс на НБРМ за соодветната валута, кој важи на денот на пресметувањето.
1.13	За услугите кои Банката ги извршува во делот на платниот промет во земјата и странство, надоместоците ќе бидат пресметувани дневно од корисниците за секоја извршена трансакција, со задолжување на трансакциската сметка на корисникот.
1.14	Во случај корисникот на услугите од кои било причини да не ја искористи услугата делумно или во целост, наплатената провизија не се враќа, освен за услугите содржани во т.11 од оваа тарифа.
1.15	Покрај надоместоците предвидени со оваа тарифа, Банката наплатува и стварни трошоци (ПТТ трошоци, даноци, трошоци на другите банки, трошоци на воспоставување хипотека и залог, судски трошоци и др. стварни трошоци.)

2. БАНКАРСКИ СМЕТКИ

2.1	ОТВОРАЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
2.1.1	Денарска сметка		
2.1.1.1	редовен ЕРИС	без надомест	
2.1.1.2	итен ЕРИС	200,00 ден.	
2.1.2	Девизна сметка	без надомест	600,00 ден.
2.2	ВОДЕЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
2.2.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА		
2.2.1.1	месечен надомест за долговен промет до 10.000,00 ден. или позитивно салдо	30,00 ден.	

2.2.1.2	месечен надомест за долговен промет од 10.001,00 ден. до 50.000 ден.	35,00 ден.	
2.2.1.3	месечен надомест за долговен промет од 50.001,00 ден.	40,00 ден.	
2.2.1.4	Водење денарска сметка поради неажурирана документација	/	500,00 ден. месечно
2.2.1.5	Водење денарска сметка без активност (две години без промет и максимум салдо 300 ден. – без вклучување на трансакциите иницирани од банка)	50,00 ден. месечно	
<i>*Трансакциите кои се однесуваат на операциите поврзани со орочени депозити/кредити (плаќање ануитети/камати, депонирање на средства) се исклучени од пресметката на месечниот долговен промет.</i>			
2.2.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА		
2.2.2.1	Водење девизна сметка поради неажурирана документација	без надомест	600,00 ден. месечно
2.2.2.2	Месечен надомест за одржување на сметка (доколку има промет на сметката во месецот)	без надомест	120,00 ден. месечно
2.2.2.3	Водење девизна сметка без активност (една година без промет и максимум салдо 300,00 ден. – без вклучување на трансакциите иницирани од банка)	30,00 ден. месечно	
2.3	ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
2.3.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА	400,00 ден.	
2.3.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА	400,00 ден.	600,00 ден.
3.	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА		
3.1	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО ДЕНАРИ	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
3.1.1	Уплата на сопствена сметка	без надомест	
3.1.2	Исплата од сопствена сметка (на шалтер)	20,00 ден. по налог	0,50%, мин. 250,00 ден.
3.1.3	Уплата на ковани пари над 1.000,00 ден. од физички лица на сметки на физички лица во Банката	5% од износот, мин. 6.000,00 ден.	
3.2	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
3.2.1	Уплата на сопствена сметка	без надомест	0,15%, мин. 150,00 ден.
3.2.2	Исплата на готовина	без надомест	0,30%, мин. 300,00 ден.
3.2.3	Исплата на готовина во валута ЦХФ	0,20%, мин. 150,00 ден.	
3.2.4	Исплата на депониран прилив над 5 дена и приливи за пензии	без надомест	
3.2.5	Исплата на депониран прилив одлежан помалку од 5 дена	0,20%, мин. 150,00 ден.	
3.3	ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНИ БАНКНОТИ		
3.3.1	Замена на оштетени денарски банкноти	10% од износот	
4.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
4.1	БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
4.1.1	Интерни плаќања		
4.1.1.1	во корист на Банката	без надомест	
4.1.1.2	во корист на друг клиент на Банката - физички лица	22,00 ден.	
4.1.2	Меѓубанкарски плаќања		
4.1.2.1	кон КИБС	0,02%, мин. 33,00 ден. макс. 35,00 ден.	
4.1.2.2	кон МИПС	220,00 ден.	
4.1.3	Меѓубанкарски приливи	без надомест	0,12%, мин. 70,00 ден. макс. 6.000,00 ден.
4.2	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
4.2.1	Извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања	1.200,00 ден.	
4.2.2	Изработка на каматен лист при извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања	50,00 ден. по каматен лист	
4.2.3	Блокада на денарска трансакциска сметка	300,00 ден.	
4.2.4	Деблокада на денарска трансакциска сметка	300,00 ден.	
4.2.5	Измена на блокада	250,00 ден.	
4.2.6	Делумно извршување на средства од блокирана сметка	500,00 ден.	
4.2.7	Траен налог – за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено посебен договор	без надомест	
4.2.8	Траен налог – пренос во рамки на свои сметки во Силк Роуд Банка АД Скопје	без надомест	
4.2.9	Траен налог – пренос на сметки на Силк Роуд Банка АД Скопје (рата за кредит, обврски по картички)	без надомест	
4.2.10	Траен налог – пренос на сметки на клиенти во Силк Роуд Банка АД Скопје (интерен)	10,00 ден.	
4.2.11	Траен налог – пренос на сметки во други банки (екстерен)	15,00 ден.	

4.2.12	Издавање преписи на дневни изводи, извод по барање за состојба во тек на денот (тековна година)	50,00 ден.	
4.2.13	Доставување податоци за клиент на барање на извршител/нотар (по ЕМБГ)	700,00 ден. + ДДВ	
4.2.14	Издавање прегледи за примени решенија за присилна наплата за сопствена сметка: - до 20 решенија по ЕМБГ - над 20 решенија по ЕМБГ	- 300,00 ден. - 600,00 ден.	
4.2.15	Издавање извештај за блокада за сопствена сметка	200,00 ден. картица	
4.2.16	Препис на документи од архива од претходни години (во хартиена и во електронска форма)	100,00 ден. од документ (страна) мин. 600,00 ден. макс. 6.000,00 ден.	
4.2.17	Издавање дневни изводи: - на шалтер - по е-пошта	без надомест	
4.2.18	Издавање платни инструменти (кочан)	без надомест	
4.2.19	Пресметка на камата по барање на клиент	150,00 ден. + ДДВ по каматен лист по еден главен долг	
4.2.20	Повлекување налог од КИБС	100,00 ден.	
4.3	Физички лица кои немаат сметка во Банката		
4.3.1	Уплата од граѓани на сметки на Банката или на сметки на клиенти за подмирување обврски во Банката	без надомест	
4.3.2	Уплата од граѓани на трансакциски сметки на клиенти на Банката	50,00 ден. по налог	
4.3.3	Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку КИБС	0,5%, мин. 50,00 ден.	
4.3.4	Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку МИПС	0,5%, мин. 300,00 ден.	
4.4	СМС УСЛУГА		
4.4.1	Надомест за користење на СМС услуга	мин. 2,00 ден. по трансакција, максимум 40,00 ден. месечно	
5.	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
5.1	ФИЗИЧКИ ЛИЦА		
5.1.1	Интерни плаќања	5,00 ден.	
5.1.2	Плаќања кон КИБС	0,015%, мин.14,00 ден. макс.18,00 ден.	
5.1.3	Плаќања кон МИПС	100,00 ден.	
		Резидент	Нерезидент
5.1.4	Еднократен надомест за користење на електронско и мобилно банкарство за физички лица со можност за вршење на плаќања	750,00 ден.	1,500 ден.
5.1.5	Еднократен надомест за користење на електронско банкарство со можност за плаќање (М –токен)	350,00 ден.	700,00 ден.
5.1.6	Еднократен надомест за користење на мобилно банкарство физички лица со можност за плаќање	400,00 ден.	800,00 ден.
5.1.7	Електронско банкарство без можност за плаќања	без надомест	
5.1.8	Мобилно банкарство без можност за плаќања	без надомест	
5.1.9	Месечен надомест за користење на електронско/мобилно банкарство со можност за плаќање ¹	60,00 ден.	120,00 ден.
5.1.10	Месечен надомест за користење на електронско банкарство со можност за плаќање	30,00 ден.	60,00 ден.
5.1.11	Месечен надомест за користење на мобилно банкарство со можност за плаќање	30,00 ден.	60,00 ден.
5.1.12	Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење	500,00 ден. + ДДВ	
5.3	КИБС ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ		
5.3.1	Прво издавање на Verba Sign PKI Token		
5.3.1.1	1 година	2.499,00 ден.	
5.3.1.2	2 години	3.099,00 ден.	
5.3.1.3	3 години	3.999,00 ден.	
5.3.2	Прво издавање на Verba Sign Pro PKI Token		
5.3.2.1	1 година	3.199,00 ден.	
5.3.2.2	2 години	4.299,00 ден.	
5.3.2.3	3 години	5.299,00 ден.	
5.3.3	Следно издавање на Verba Sign PKI Token (обнова)		
5.3.3.1	1 година	1.099,00 ден.	
5.3.3.2	2 години	1.799,00 ден.	
5.3.3.3	3 години	2.599,00 ден.	

¹ Провизиите од точките 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.11 ќе почнат да се наплаќаат од 01.10.2021 година.

5.3.4	Следно издавање на Verba Sign Pro PKI Token (обнова)		
5.3.4.1	1 година	1.599,00 ден.	
5.3.4.2	2 години	2.699,00 ден.	
5.3.4.3	3 години	3.799,00 ден.	
5.3.5	Деблокирање на КИБС дигитален сертификат		300,00 ден.
5.3.6	Поништување на КИБС дигитален сертификат		500,00 ден.
6.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО		
6.1	Наплати – лоро дознаки	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.1.1	Приливи од странство и земјата – лоро дознаки	0,1%, мин. 300,00 ден. макс. 15.000,00 ден.	0,5%, мин. 600,00 ден. макс. 15.000,00 ден.
6.2	Плаќања – ностро дознаки	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.2.1	во странство	0,3%, мин. 700,00 ден.	макс. 30.000,00 ден.
6.2.2	во земјата	0,3%, мин. 600,00 ден.	макс. 30.000,00 ден.
6.2.3	на клиенти на Банката	0.15%, мин. 500,00 ден. макс. 30.000,00 ден.	
6.3	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПП ВО СТРАНСТВО	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.3.1	Конверзија (само кај нерезиденти)	без надомест	0,5%, по среден курс мин. 600,00 ден.
6.3.2	Измена на услови по дознака	1.000,00 ден.	
6.3.3	Трошок за ностро дознаки со опција “OUR”	0,20%, мин. 1.200,00 ден. макс. 5.000,00 ден. (однапред)	
6.3.4	Плаќања кон УСА без BIC code	1.000,00 ден.	
7.	БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ – MONEY GRAM*		
7.1	Од	До	Провизија**
	€ 0,01	€ 100,00	€ 6,50
	€ 100,01	€ 200,00	€ 9,00
	€ 200,01	€ 300,00	€ 11,00
	€ 300,01	€ 500,00	€ 12,50
	€ 500,01	€ 750,00	€ 17,00
	€ 750,01	€ 1.000,00	€ 19,50
	€ 1.000,01	€ 1.500,00	€ 25,50
	€ 1.500,01	€ 2.000,00	€ 30,00
	€ 2.000,01	€ 2.500,00	€ 37,00
7.2***	Од	До	Провизија**
	€ 0,01	€ 100,00	€ 5,00
	€ 100,01	€ 200,00	€ 9,00
	€ 200,01	€ 300,00	€ 11,50
	€ 300,01	€ 500,00	€ 13,00
	€ 500,01	€ 2.500,00	€ 20,00
* Уплатите врз основа на брз трансфер на пари не можат да надминат износ од 2.500 евра месечно по поединечно физичко лице, а исплатите врз основа на брз трансфер на пари не можат да надминат износ од 5.000 евра/долари, дневно по поединечно физичко лице. **Провизијата за услугата брз трансфер на пари се наплатува исклучиво во денари. *** Провизиите од точка 7.2 се важечки од 11.02.2020 година и се валидни само при праќање во следните држави: Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Романија, Бугарија и Црна Гора.			
8.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА		
8.1	НАДОМЕСТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ (МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ)		
8.1.1	Ненаменски потрошувачки кредити*	500,00 ден. еднократно	
8.1.2	Наменски потрошувачки кредити*		
8.1.3	Потрошувачки кредити обезбедени со паричен депозит	300,00 ден. еднократно	
8.1.4	Ненаменски потрошувачки кредит EASY	400,00 ден. еднократно	
8.1.5	Станбени и хипотекарни кредити	800,00 ден. еднократно	
8.1.6	Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)		
8.1.7	Автомобилски кредити*		
8.1.8	Субвенциониран станбен кредит	500,00 ден. еднократно	
8.1.9	Банкарска гаранција на физичко лице	800,00 ден. еднократно	
*Надомест за разгледување и обработка на барање (манипулативни трошоци) нема да се наплатуваат за сите производи од групата на автомобилски и потрошувачки кредити кои ќе се продаваат преку алтернативните продажни канали на Банката.			
8.2	ПРОВИЗИЈА ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА КРЕДИТ		

8.2.1	Ненаменски потрошувачки кредити	од 1,50% до 2% еднократно од одобриениот износ
8.2.2	Наменски потрошувачки кредити	од 1,00% до 2,00% еднократно од одобриениот износ
8.2.3	Станбени и хипотекарни кредити	
8.2.4	Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)	
8.2.5	Автомобилски кредити	
8.2.6	Субвенциониран станбен кредит	1%
8.2.7	Банкарска гаранција на физичко лице	2,00% еднократно сметано од одобриениот износ, минимум 3.000,00 ден.
8.2.8	Реструктурирање на кредити	без надомест
8.3	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ	
8.3.1	Ненаменски потрошувачки кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува
8.3.2	Наменски потрошувачки кредити	
8.3.3	Потрошувачки хипотекарни кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува, доколку отплатата е со сопствени средства 3% на износот кој предвремено се отплатува, доколку кредитот се рефинансира
8.3.4.	Станбени кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува, доколку отплатата е со сопствени средства 5% на износот кој предвремено се отплатува, доколку кредитот се рефинансира
8.3.5	Рамковни револвинг кредити	3% на износот кој предвремено се отплатува
8.3.6	Автомобилски кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува
8.3.7	Субвенциониран станбен кредит	0% на износот кој предвремено се отплатува, доколку отплатата е со сопствени средства 3% на износот кој предвремено се отплатува, доколку кредитот се рефинансира
8.4	ДРУГИ ПРОВИЗИИ / НАДОМЕСТОЦИ	
8.4.1	Изработка на амортизационен план по барање на странка	200,00 ден. по амортизационен план
8.4.2	Потврда за долг по кредитна изложеност (кредит, кредитна картичка или дозволено пречекорување)	500,00 ден.
8.4.3	Согласност за упишување хипотека од нареден ред	600,00 ден.
8.4.4	Изјава за ослободување на хипотека и залог	400,00 ден.
8.4.5	Провизија за обработка на кредитно барање за промена на кредитни услови (каматни стапки) за станбени кредити по барање на странката (пред спроведување на одобреното барање)	2,5% од кредитна изложеност еднократно, макс. 100.000,00 ден. за промена на каматна стапка од фиксен/варијабилен во нов фиксен период на отплата на кредитот 0,5% од кредитна изложеност еднократно, макс. 50.000,00 ден. за промена на каматна стапка во варијабилен период на отплата на кредитот
8.4.6	Надомест за праќање на опомена за доцнење на клиент (по кредитна партија)	1- 30 дена без надомест 30 - 59 дена 150,00 ден. 60-90 дена 300,00 ден. над 90 дена 600,00 ден.
8.4.7	Барање за промена на лимит на дозволено пречекорување	200,00 ден.
9.	ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ	
9.1	КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ АМЕРИКАН ЕКСПРЕС	
9.1.1	Членарина за основна картичка	
9.1.1.1	AMEX Green	1.500,00 ден. годишно
9.1.1.1	Членарината за основна и сите дополнителни картички за првата година и за секоја следна година за потрошени и отплатени средства во трговија: - За одобрен кредитен лимит < МКД 30.000,00 и годишен промет (потрошени и отплатени средства во трговија во земјата и странство, вклучувајќи и интернет трансакции) од мин. МКД 40.000,00 - За одобрен кредитен лимит > МКД 30.000,00 до ≤ МКД 60.000,00 и годишен промет (потрошени и отплатени средства во трговија во земјата и странство, вклучувајќи и интернет трансакции) од мин. МКД 70.000,00 - За одобрен кредитен лимит > МКД 60.000,00 и годишен промет (потрошени и отплатени средства во трговија во земјата и странство, вклучувајќи и интернет трансакции) од мин. 90.000,00 ден.	без надомест
9.1.1.2	AMEX Gold	2.500,00 ден. годишно

9.1.2	Членарина за прва/втора дополнителна картичка		
9.1.2.1	AMEX Green	750,00 ден. годишно	
9.1.2.2	AMEX Gold	1.250,00 ден. годишно	
9.1.3	Подигнување готовина од банкомати на Силк Роуд Банка АД Скопје	2% или мин. 100,00 ден.	
9.1.4	Подигнување готовина од банкомати на други домашни банки	2% или мин. 100,00 ден.	
9.1.5	Подигнување готовина од банкомати во странство	3% или мин. 150,00 ден.	
9.1.6	Подигнување готовина од кредитна картичка во експозитура / Пренос на готовина од кредитна картичка на трансакциска сметка на клиент по барање на клиент	3% или мин. 200,00 ден.	
9.1.7	Уплата на картичка	без надомест	
9.1.8	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена картичка	500,00 ден.	
9.1.9	Реиздавање на ПИН код	200,00 ден.	
9.1.10	Потврда за финансиска состојба на AMEX картичка (за вработени во СРБ)	без надомест	
9.1.11	Потврда за затворена AMEX картичка (на барање на клиент)	500,00 ден.	
9.1.12	Трошок за опомена за достасани, а ненаплатени обврски по кредитни картички над 30 дена	300,00 ден.	
	Трошок за опомена од 1-29 денови доцнење при уплата	100,00 ден.	
9.1.13	Трошок за достава на месечни извештаи за AMEX кредитни картички по пошта	30,00 ден.	
9.1.14	Барање за промена на кредитен лимит	200,00 ден.	
9.1.15	Итна уплата на кредитна картичка. Можност за користење на средства во трговија/АТМ веднаш по самата уплата (редовно после 19:00 часот)	150,00 ден.	
9.1.16	Деблокада на картичка	100,00 ден.	
9.1.17	Картица/Извод за кредитна сметка по барање на клиент (за претходен период)	150,00 ден.	
9.1.18	Барање за издавање на нова картичка пред истек на важноста	150,00 ден.	
9.1.19	Барање за затворање на кредитна картичка (на барање на клиент)	300,00 ден.	
9.1.20	Трошок за ненавремено откажување на изработена картичка (2 месеца пред истек на договорот)	500,00 ден.	
9.1.21	Лажно оспорување на трансакција	800,00 ден.	
9.2	КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ VISA Classic		
9.2.1	Членарина за основна картичка		
9.2.1.1	Visa Classic кредитна картичка	Основна картичка	Дополнителна картичка
9.2.1.1	Годишна членарина во целост (приматели на плата, пензионери)	700,00 ден.	400,00 ден.
	Годишна членарина на 12 рати(приматели на плата, пензионери)	900.00 ден (75,00 ден. месечен трошок)	600,00 ден (50,00 ден. десечен трошок)
	Годишна членарина во целост (не-приматели на плата)	1.200,00 ден	720,00 ден
	Годишна членарина на 12 рати (не-приматели на плата)	1.440,00 ден. (120,00 ден. месечен трошок)	900,00 ден. (75,00 ден. месечен трошок)
9.2.3	Подигнување готовина од банкомати на Силк Роуд Банка АД Скопје	2% или мин. 150,00 ден.	
9.2.4	Подигнување готовина од банкомати на други домашни банки	2% или мин. 150,00 ден.	
9.2.5	Подигнување готовина од банкомати во странство	3% или мин. 200,00 ден.	
9.2.6	Подигнување готовина од кредитна картичка во експозитура / Пренос на готовина од кредитна картичка на трансакциска сметка на клиент по барање на клиент	3% или мин. 200,00 ден.	
9.2.7	Уплата на картичка	без надомест	
9.2.8	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена картичка	500,00 ден.	
9.2.9	Реиздавање на ПИН код	200,00 ден.	
9.2.10	Потврда за финансиска состојба на Visa картичка (за вработени во СРБ)	без надомест	
9.2.11	Потврда за затворена Visa картичка (на барање на клиент)	500,00 ден.	
9.2.12	Трошок за опомена за достасани, а ненаплатени обврски по кредитни картички над 30 дена	300,00 ден.	

	Трошок за опомена од 1-29 денови доцнење при уплата	100,00 ден.	
9.2.13	Трошок за достава на месечни извештаи за Visa Classic кредитни картички по пошта	30,00 ден.	
	Трошок за достава на месечни извештаи за Visa Classic кредитни картички електронски (емаил)	Без надомест	
9.2.14	Барање за промена на кредитен лимит	200,00 ден.	
9.2.15	Деблокада на картичка	100,00 ден.	
9.2.16	Картица/Извод за кредитна сметка по барање на клиент (за претходен период)	150,00 ден.	
9.2.17	Барање за затворање на кредитна картичка (на барање на клиент)	300,00 ден.	
9.1.18	Трошок за ненавремено откажување на изработена картичка (2 месеца пред истек на договорот)	500,00 ден.	
9.3	ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ (ВИЗА И АМЕРИКАН ЕКСПРЕС)		
9.3.1	Членарина за основна картичка: - ВИЗА (одржување и сервисирање) - АМЕХ	- 120,00 ден. - без надомест	
9.3.2	Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка Скопје: - дебитни картички врзани со сметка во МКД - дебитни картички врзани со сметка во €	- Без надоместок - 0,5%, минимум 150,00 ден.	
9.3.3	Подигање готовина на банкомати на други банки во земјата: - ВИЗА - АМЕХ	- 2%, минимум 120,00 ден. - 1,5%, минимум 15,00 ден.	
9.3.4	Подигање готовина на банкомати на други банки во странство	2% + 120,00 ден.	
9.3.5	Подигање готовина на шалтери на други банки во земјата	2% + 240,00 ден.	
9.3.6	Подигање готовина на шалтери на други банки во странство	2% + 240,00 ден.	
9.3.7	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена/промена на податоци, картичка: - ВИЗА - АМЕХ	- 300,00 ден. - 500,00 ден.	
9.3.8	Реиздавање на ПИН код	200,00 ден.	
9.3.9	Промена на дневни лимити на дебитни картички	100,00 ден.	
9.3.10	Лажно оспорување на трансакција	800,00 ден.	
9.3.11	Деблокада на картичка	200,00 ден.	
9.3.12	Барање за издавање на нова картичка пред истек на важноста	150,00 ден.	
9.3.13	Надомест за итна изработка на ВИЗА картичка/Пин (24 часа)	500,00 ден.	
9.3.14	Надомест за изработка на основна картичка (Виса / Амех) за неприматели на плата/ пензија во Силк Роуд Банка АД Скопје (освен за студенти и приматели на социјална помош)	200,00 ден.	
9.4	ВИЗА ПРИПЕЈД КАРТИЧКИ	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
9.4.1	Трошок за издавање на картичка		
	за износи од 100,00 – 1.000,00 евра	200,00 ден.	50,00 евра
	за износи од 1.001,00 – 5.000,00 евра		100,00 евра
	за износи од 5.001,00 – 9.000,00 евра		200,00 евра
9.4.2	Трошок за надополнување	100,00 ден.	2,5% од износот
9.4.3	Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка Скопје	без надомест	2,5%, мин. 5,00 евра
9.4.4	Подигнување на готовина на други банкомати	2,5%, мин. 200 ден.	5%, мин. 10,00 евра
9.4.5	Трошок на ПОС терминал	без надомест	0,5% од износот на трансакцијата
9.4.6	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена/промена на податоци, картичка	300,00 ден.	
9.4.7	Препечатување на пин код	200,00 ден.	
9.4.8	Промена на дневен лимит	200,00 ден.	
9.4.9	Лажно оспорување на трансакција	800,00 ден.	
9.4.10	Итна изработка на картичка/пин	500,00 ден.	
9.5	КОБРЕНДИРАНИ ВИЗА ПРИПЕЈД КАРТИЧКИ		
9.5.1	Трошок за издавање на картичка	1.490,00 ден.	
9.5.2	Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка Скопје	2% мин. 150,00 ден.	
9.5.3	Подигнување на готовина на други банкомати во земјата	2%, мин. 200,00 ден.	
9.5.4	Подигање готовина на банкомати на други банки во странство	3% мин. 120,00 ден.	
9.5.5	Трошок на ПОС терминал	без надомест	

9.5.6	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена/промена на податоци	1.490,00 ден.
9.5.7	Препечатување/реиздавање на пин код	490,00 ден.
9.5.8	Промена на дневен лимит	без надомест
9.5.9	Лажно оспорување на трансакција	800,00 ден.
9.5.10	Деблокада на картичка	490,00 ден.
9.5.11	Барање за издавање на нова картичка пред истек на важност	490,00 ден.
9.5.12	Достава на картичка по барање на клиент	490,00 ден.
9.5.13	Достава на извод за трансакции на барање на клиент	490,00 ден.
9.5.14	Копии од други поврзани документи со картичката / договор	490,00 ден.
9.5.15	Потврда за сопственост на картичката на Меморандум со печат	490,00 ден.
10.	ДЕПОЗИТНИ РАБОТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
10.1	ШТЕДНИ ВЛОГОВИ	
10.1.1	Прво повлекување на средства од Отворено штедење во тековниот месец	без надомест
10.1.2	Секое наредно повлекување на средства од Отворено штедење во тековниот месец	150,00 ден. по трансакција
11.	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
11.1	Купопродажба на континуирани државни хартии од вредност издадени од Министерството за финансии за правни и физички лица	0,12% од вредноста на трансакцијата или мин. 300 00 ден.
12.	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	
12.1	ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ НА РЕЗИДЕНТИ	
12.1.1	мал со димензии 7,80x25,50x61,10	1.500,00 ден. годишно + ДДВ
12.1.2	среден со димензии 13,10x25,50x61,10	1.800,00 ден. годишно + ДДВ
12.1.3	голем со димензии 26,50x25,50x61,10	2.300,00 ден. годишно + ДДВ
13.	ДРУГИ УСЛУГИ	
13.1	Услуга за пополнување на НД обрасци за кои клиентот сам ќе врши известување према НБРМ	За прво регистрирање на кредитна пријава 3.000,00 ден. + ДДВ За секоја промена 1.500,00 ден. + ДДВ
13.2	Издавање кумулативен испис од годишниот промет	50,00 ден. по страна
13.3	Издавање на потврди по барање на клиент	500,00 ден. по потврда + ДДВ
13.4	Покренување постапка за наплата по судски пат	стварни трошоци
13.5	Извршување судски и други извршни решенија	
13.5.1	за износи до 100.000,00 ден.	1.000,00 ден.
13.5.2	за износи до 100.001,00 ден. до 500.000,00 ден.	1.500,00 ден.
13.5.3	за износи над 500.001,00 ден.	2.000,00 ден.
13.6	Промена на брава за сеф	100,00 ЕУР + ДДВ во ден. противвредност по среден курс + стварни трошоци за промената
13.7	Фотокопирање документи и други работи над 10 листа	мин. 50,00 ден. или 2,50 ден. по лист
13.8	Провизија за извршена процена на недвижен имот	
13.8.1	Субвенциониран станбен кредит (од внатрешен проценител)	не повеќе од 2.000,00 ден.
13.8.2	Останати кредити	Согласно Правилникот за начинот на пресметување на награда за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење процена на недвижен имот
13.9	Издавање на тековна состојба од Централен регистар	256,00 ден.
13.10	Издавање на Сопствен извештај од Македонско Кредитно Биро	350,00 ден.
14.	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	
14.1	За исплата во готово на износи над ЕУР 10.000,00 или денарска противвредност, задолжителна е претходна најава на исплатата од минимум 1 ден. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на денот на достасување.	
14.2	Банката може да наплати од комитентите дополнителен износ на провизија за разгледување на барање за кредит за извршени консултации, анализи, експертизи, процени и реални трошоци, сврзани со кредитниот аранжман и оценката на обезбедување.	
14.3	За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи според важечката тарифа на услугите на странските кореспонденти.	
14.4	Надлежноста за регулирањето на тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, Надзорниот одбор ја делегира на Управниот одбор на Банката.	
14.5	Оваа тарифа стапува во сила на 28.06.2022 година. Со стапувањето во сила на оваа тарифа престанува да важи тарифата донесена на 03.05.2022 година.	

